

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево
Финансиски извештаи
и
Извештај на независниот ревизор
за годината која завршува на 31 Декември 2022

Април 2023

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	Страна 3-4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 24
ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2022 година	
ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2022 година	



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail:idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

До

Основачите и менаџментот на

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД ВАСИЛЕВО

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2022 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија, за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали те финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево на ден 31 декември 2022 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД ВАСИЛЕВО за годината која завршува на 31 декември 2022 година

Радовиш, 19.04.2023 година

Јанка Димитрова

Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител

Јанка Димитрова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2022	2021
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	118.832	116.631
Останати приходи	5	19.939	18.979
Капитализирано сопствено производство и услуги		453	143
Вкупно приходи од работењето		139.223	135.753
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		18.900	8.406
Трошоци за сировини и други материјали	6	46.533	39.456
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	738	2.201
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	12.317	10.406
Останати трошоци од работењето	9	47.083	38.592
Трошоци за вработените	10	28.657	28.744
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	18.749	19.592
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	3.458	2.277
Вкупно расходи од работењето		157.536	141.268
Финансиски приходи	15	261	193
Финансиски расходи	16	452	621
Удел во загубата/добивката на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење		397	2.463
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	17	397	2.463
Данок на добивка	18	43	78
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	19	354	2.385
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	20	354	2.385
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Заработувачка по акција		-	-

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 17.02.2023 година
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД
Управител - Глигор Митев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Опис	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	174.038	191.903
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства		-	-
Долгорочни побарувања		-	-
Одложени даночни средства		-	-
Вкупно нетековни средства		174.038	191.903
Тековни средства			
Залихи	22	213.623	193.579
Средства наменети за продажба и прекинати работења		-	-
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	23	21.376	19.118
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	-	-
Останати краткорочни побарувања	25	662	681
Краткорочни финансиски средства	26	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	27	55.028	54.518
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	-	-
Вкупно тековни средства		290.689	267.896
ВКУПНО СРЕДСТВА		464.727	459.799
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		74.168	74.168
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		58.625	58.625
Акумулирана добивка/загуба		302.036	299.651
Добивка/Загуба за деловната година		354	2.385
Вкупно главнина и резерви	29	435.183	434.829
Неконтролирано учество		-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема поврзани друштва		-	-
Обврски спрема добавувачи	31	24.453	18.109
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	-	-
Останатои тековни обврски	33	2.457	120
Тековни обврски по заеми и кредити	34	2.634	6.742
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	-	-
Вкупно тековни обврски		29.544	24.971
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		464.727	459.799

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 17.02.2023 година
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите



СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД
Управител - Глигор Митев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнин а	Законски, статутарн и и останати резерви	Добивка / Загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2022	74.168	58.625	302.036	434.829
Корекција на добивк од минати години	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за 2022 година			354	354
Реинвестирана добивка		-	-	-
Исплатена дивиденда			-	-
Состојба на 31.12.2022	74.168	58.625	302.390	435.183

Опис	Основна главнин а	Законски, статутарн и и останати резерви	Добивка / Загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2021	74.168	58.625	299.651	432.444
Корекција на добивк од минати години	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за 2021 година			2.385	2.385
Реинвестирана добивка		-	-	-
Исплатена дивиденда			-	-
Состојба на 31.12.2021	74.168	58.625	302.036	434.829

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Опис	2022	2021
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	354	2.385
Корекција на добивка од минати години	-	-
Амортизација на основни средства	18.749	19.592
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(20.043)	(7.560)
Средства наменети за продажба и прекинати работења	-	-
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(2.258)	12.107
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Останати краткорочни побарувања	19	(12)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	(22.282)	4.535
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	6.345	2.843
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Останати тековни обврски	2.337	(2.243)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	-	(1.204)
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	8.682	(603)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	5.503	25.908
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(2.000)	(6.752)
Продажба на материјални и нематеријални средства	1.117	1.123
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	(884)	(5.628)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви		
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	(2.543)
Тековни обврски по заеми и кредити	(4.108)	(3.295)
Исплатени дивиденди	-	-
Зголемување/намалување на капиталот	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	(4.108)	(5.838)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	511	14.442
Готовина на почетокот од годината	54.518	40.076
Готовина на крајот од годината	55.028	54.518

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна деловна активност на Друштвото е со шифра 11.02 – Производство на вино од грозје.

Основачите на Друштвото се наведени во акционерската книга

Вид на акции: обични

Вкупен број на акции: 239.253

Номинална вредност по акција: ЕУР 5

Номинална вредност на капиталот: ЕУР 1.196.265

Број на иматели: 110

Седиштето на Друштвото е лоцирано во Василево, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2022 година, Друштвото има 72 вработени (31 декември 2021: 86 вработени).

Со актот за основање на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД Василево.

Со друштвото раководи управителот Глигор Митев кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со друштвото.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија т.е. во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2021 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2022 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства, се признаени според нивната објективна вредност намалена засекоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Прописаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства	10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати трошоци на работењето" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Непостојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2021: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времи разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времи разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времи разлики. Во финансиските извештаи, нема времи оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Белешка 36).

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи “.

2.26. Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски искажани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијаво денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2022 и 2021 година се дадени во следниов преглед:

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

валута	Во денари	Во денари
	2022	2021
ЕУР	61,4932	61,627
УСД	57,6535	54,3736

(б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на менаџментот кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4. Приходи од продажба

Опис	2022	2021
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	54.944	39.234
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	707	2.101
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	62.162	72.939
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	31	100
Приходи од наемнини	355	577
Приходи од продажба на добра врзоснова на финансиски наем (лизинг)	633	1.680
Вкупно	118.832	116.631

Белешка 5. Останати приходи

Опис	2022	2021
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	9.296	615
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	20	107
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	10.623	18.258
Вкупно	19.939	18.979

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2022	2021
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	29.221	27.623
Трошоци за енергија (за производство)	12.995	7.503
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	2.942	2.650
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	1.376	1.680
Вкупно	46.533	39.456

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2022	2021
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	707	2.101
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	31	100
Вкупно	738	2.201

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2022	2021
Транспортни услуги	2.245	1.460
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	122	109
Услуги за одржување и заштита	693	47
Наем - лизинг	7.579	5.043
Комунални услуги	361	1.819
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	100	15
Останати услуги	1.218	1.913
Вкупно	12.317	10.406

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2022	2021
Трошоци за спонзорства и донации	206	627
Трошоци за репрезентација	222	33
Трошоци за осигурување	40	145
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	329	320
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	345	355
Трошоци за користење на права (освен наем)	45.941	-
Останати трошоци на работењето	-	37.114
Вкупно	47.083	38.592

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2022	2021
Плата и надоместоци на плата - бруто	23.028	23.710
Останати трошоци за вработените	775	977
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	19	20
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	4.835	4.036
Вкупно	28.657	28.744

Белешка 11 Амортизација

Опис	2022	2021
Амортизација на градежни објекти	6.916	6.933
Амортизација на постројки и опрема	6.910	6.368
Амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	-	679
Амортизација на биолошки средства	4.923	5.613
Вкупно	18.749	19.592

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Друштвото нема вршено вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици
Друштвото нема резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Опис	2022	2021
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	1.019	-
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	100
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	2.201	2.149
Останати расходи од работењето	238	28
Вкупно	3.458	2.277

Белешка 15 Финансиски приходи

Опис	2022	2021
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	261	193
Вкупно	261	193

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	2022	2021
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	36	231
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	416	390
Вкупно	452	621

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Добивката пред оданочување за тековната 2022 година изнесува 397 илјади денари. Во минатата 2021 година добивката пред оданочување изнесуваше 2.463 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2022 година има прикажано добивка пред оданочување во вкупен износ од 397 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2022 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2022 година има пресметан данок на добивка во вкупен износ од 43 илјади денари (2021: 78), како што е прикажано во наредната табела

Опис	2022	2021
Добивка пред оданочување од БУ	397	2.463
Непризнати расходи за даночни цели	432	784
Даночна основа	829	3.247
Намалување на даночната основа	(397)	(2.463)
Даночна основа	432	784
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	43	78
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка по намалување на даночната основа	43	78

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето добивката од редовното работење за деловната 2022 година после оданочување изнесува 354 илјади денари. Во претходната 2021 година ова Друштво има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 2.385 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината

Вкупната сеопфатна добивка за тековната 2022 година изнесува 354 илјади денари. Вкупната сеопфатна добивка за претходната 2021 година изнесуваше 2.385 илјади денари.

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2022	8.255	284.543	151.771	13.164	84.796	15.345	557.874
Нови набавки	770	-	50	96	117	967	2.000
Активирање на инвестиции							-
Расход и продажба	(1.019)	-	(928)	-	(98)	-	(2.044)
Состојба на 31.12.2022	8.006	284.543	150.893	13.261	84.815	16.311	557.830
Акумулирана деpreciјација 01.01.2022		174.404	120.149	10.105	61.313		365.971
Депрецијација 2022		6.916	6.910	-	4.923		18.749
Расход и продажба			(928)	-	-		(928)
Состојба на 31.12.2022	-	181.320	126.131	10.105	66.236	-	383.792
Нето сегашна вредност на 31.12.2021	8.255	110.139	31.623	3.059	23.483	15.345	191.903
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	8.006	103.223	24.763	3.156	18.579	16.311	174.038

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки	Алат, погонски и	Биолошки	Средства во	Вкупно
------	----------	---------	-----------	------------------	----------	-------------	--------

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

	и опрема		канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	средства	подготовка		
Набавна вредност на 01.01.2021	8.255	284.543	154.526	12.163	85.076	14.594	559.158
Нови набавки	-	-	2.590	2.568	57	1.537	6.752
Активирана на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	(5.345)	(1.567)	(337)	(786)	(8.035)
Состојба на 31.12.2021	8.255	284.543	151.771	13.164	85.133	15.345	557.874
Акумулирана депресијација 01.01.2021		167.471	119.126	10.993	55.701		353.291
Депресијација 2021		6.933	6.368	679	5.613		19.592
Расход и продажба		-	(5.345)	(1.567)	-		(6.912)
Состојба на 31.12.2021	-	174.404	120.149	10.105	61.313	-	365.971
Нето сегашна вредност на 31.12.2020	8.255	117.072	35.401	1.170	29.375	14.594	205.867
Нето сегашна вредност на 31.12.2021	8.255	110.139	31.623	3.059	23.820	15.345	191.903

Белешка 22 Залихи

Опис	2022	2021
Залихи на сировини и материјали	9.089	8.514
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.245	2.677
Залиха на недовршено производство и полупроизводи	25.555	23.671
Залиха на готови производи	175.733	158.717
Вкупно	213.623	193.579

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	2.485	3.918
Побарувања од купувачи во странство	18.891	15.200
Вкупно	21.376	19.118

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи
Друштвото нема побарувања за дадени аванси на добавувачи.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2022	2021
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	662	681
Вкупно	662	681

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Друштвото нема краткорочни финансиски средства.

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2022	2021
Парични средства на трансакциски сметки во денари	965	623
Девизни сметки	54.031	53.810
Хартии од вредност - готовински еквиваленти	5	5
Останати парични средства	27	79
Вкупно	55.028	54.518

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)

Друштвото нема платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР).

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	2022	2021
Основна главнина	74.168	74.168
Законски, статутарни и останати резерви	58.625	58.625
Акумулирана добивка/загуба	302.036	299.651
Добивка/загуба за деловната година	354	2.385
Вкупно главнина и резерви:	435.183	434.829

Белешка 30 Долгорочни обврски

Друштвото нема долгорочни обврски.

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	24.335	18.087
Обврски спрема добавувачи од странство	120	22
Вкупно	24.454	18.109

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Друштвото нема обврски за аванси, депозити и кауции.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	2022	2021
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	43	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	509	-
Обврски за персонален данок на доход	681	120
Обврски за плата и надоместоци на плата	1.210	-
Останати обврски спрема вработените	15	-
Вкупно	2.457	120

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Опис	2022	2021
Краткорочни кредити и заеми во земјата	-	4.108
Обврски врз основа на останатикраткорочни финансиски средства	2.634	2.634
Вкупно	2.634	6.742

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Друштвото нема одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР).

Белешка 36. Трансакции со поврзани страни

Друштвото има трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности. Овие трансакции се извршени во согласност со комерцијалните услови и пазарните цени. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти на и за периодот што завршува на 31.12.2022 и 31.12.2021 година.

2022

Поврзана страна	конто	Побарувања 120			Обврски 220		
		должи	побарува	салдо	должи	побарува	салдо
АД Грозд		46.684	45.231	1.453	369	369	0
АД Грозд позајмица	220.001				4.720	4.720	0
Васе Митев		10.969	10.969	0	10.628	17.559	6.930
Глигор Митев		0	0	0	0	0	0
Жито Струмица		0	0	0	152	30	122
Жито Струмица позајмица					2.634	0	2.634

2021

Поврзана страна	конто	Побарувања 120			Обврски 220		
		должи	побарува	салдо	должи	побарува	салдо
АД Грозд		38.547	35.476	3.070	573	573	0
Васе Митев		13.545	13.545	0	13.545	15.552	2.007
Глигор Митев		0	0	0	0	0	0
Жито Струмица		1.850	1.850	0	152	0	152
Жито Струмица позајмица					4.484	1.850	2.634

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
за годината која завршува на 31 декември 2022 година
Во илјади денари

Белешка 37. Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (Белешка 30 и 34).

Друштвото има дадено залог 200 тони пченица по Договор за концесија 02-3866/1 од 15.04.2004 г.

37.2 Судски спорови

Со состојба 31.12.2022 година Друштвото нема поведени судски спорови. Менаџментот на друштвото смета дека не постојат неизвесно обврски во насока на судски спорови или побарувања.

37.3 Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночните органи можат да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по подесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

Белешка 38. Последователни настани

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

СТРУМИЧКО ПОЛЕ АД ВАСИЛЕВО

Извршен Директор

Глигор Митев

